

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА



К О Н К У Р С
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА
НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
ВО АКАДЕМСКАТА 2016/2017 ГОДИНА

Битола, јуни 2016 година

Врз основа на член 57 алинеа 2, во врска со член 108 став 4, како и членовите 109 и 110 од Законот за високото образование, Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот бр. 14-846/3 од 13.06.2016 година и Одлуката на Владата на Република Македонија за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот Универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2016/2017 година, бр. 42-4317/1 од 01.06.2016 година („Службен Весник на РМ“ бр. 109 од 08.06.2016 година), Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, објавува

К О Н К У Р С
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА
НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
ВО АКАДЕМСКАТА 2016/2017 ГОДИНА

I. БРОЈ НА СТУДЕНТИ

На единиците на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, во прва година на прв циклус студии во академската 2016/2017 година, ќе се запише следниов број студенти:

Единици	Редовни во државна квота	Износ на партиципација (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вонредни	Износ на кофинансирање за вонредни	Вкупен број на студенти
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА	450	200	70	400	70	400	590
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни							
Машинство	80	200	10	400	10	400	100
Индустриски менаџмент	40	200	5	400	5	400	50
Сообраќајно-транспортно инженерство	50	200	5	400	5	400	60
Сообраќајно-транспортна телематика	25	200	5	400	5	400	35
Сообраќајно-транспортни системи и технологии	25	200	5	400	5	400	35
Графичко инженерство	50	200	5	400	5	400	60
Електроенергетски системи	80	200	10	400	10	400	100
Мехатроника	30	200	10	400	10	400	50
Инженерство за заштита на животната и работна средина	30	200	10	400	10	400	50
СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК							
Мехатроника*	20	200					20
Сообраќајно-транспортно инженерство*	10	200					10
СТРУЧНИ СТУДИИ - тригодишни							
Енергетика и заштита на животната средина	10	200	5	400	5	400	20
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА	310	100/200	100	100/400	50	400	460
<i>со дисперзирани студии во Велес и Прилеп</i>							
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни							
Информатички науки и комуникациско инженерство	240	200	60	400	30	400	330
Профили:							
Информатички науки и пресметковно инженерство							
Компјутерска графика и програмирање на видео-игри							
Софтверско инженерство							
Комуникациски технологии							

	Компјутерска форензика							
	Информациони системи							
	Примена на е-технологии							
	Машинска интелигенција и инженерство на производствени системи							
	ИКТ претприемништво, иновации и менаџмент на мал бизнис							
Информатички науки и комуникациско инженерство - Велес		40	100	20	100	10	400	70
Профили:	Информатички науки и пресметковно инженерство							
	Компјутерска графика и програмирање на видео-игри							
	Софтверско инженерство							
	Комуникациски технологии							
	Компјутерска форензика							
	Информациони системи							
	Примена на е-технологии							
	Машинска интелигенција и инженерство на производствени системи							
	ИКТ претприемништво, иновации и менаџмент на мал бизнис							
Информатички науки и комуникациско инженерство - Прилеп		30	100	20	100	10	400	60
Профили:	Информатички науки и пресметковно инженерство							
	Компјутерска графика и програмирање на видео-игри							
	Софтверско инженерство							
	Комуникациски технологии							
	Компјутерска форензика							
	Информациони системи							
	Примена на е-технологии							
	Машинска интелигенција и инженерство на производствени системи							
	ИКТ претприемништво, иновации и менаџмент на мал бизнис							
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ВЕЛЕС <i>со дисперзирани студии во Кичево и Битола</i>		175	100/200	90	100/400	90	400	355
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни								
Прехранбена технологија и биотехнологија - Велес		45	200	25	400	25	400	95
Нутриционизам – Велес		55	200	25	400	25	400	105
Нутриционизам – Битола		55	100	25	100	25	400	105
Нутриционизам – Кичево		20	100	15	100	15	400	50
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП		300	200	90	400	40	400	430
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни								
Менаџмент и бизнис		25	200	10	400	5	400	40
Меѓународна економија и бизнис		25	200	10	400	5	400	40
Маркетинг менаџмент		20	200	10	400	5	400	35
Сметководство, финансии и ревизија		25	200	10	400	5	400	40
Банкарство и финансиски менаџмент		65	200	15	400	5	400	85
Е-бизнис		65	200	15	400	5	400	85
Иновациони и проект менаџмент		55	200	15	400	5	400	75
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - тригодишни								
Бизнис информатика		20	200	5	400	5	400	30
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД <i>со дисперзирани студии во Велес и Крушево</i>		215	100/200	80	100/400	75	400	370
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни								
Туризам - Охрид		45	200	20	400	5	400	70
Осигурување - Охрид		30	200	10	400	20	400	60
Царина и шпедиција - Охрид		15	200	5	400			20
Менаџмент во услужен сектор - Охрид		25	200	15	400	10	400	50
Туризам - Крушево		20	100	10	100			30
Осигурување - Велес		30	100			20	400	50
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - тригодишни								
Гастрономија, исхрана и диететика - Охрид		30	200	10	400	10	400	50
Хотелско-ресторански менаџмент - Охрид		20	200	10	400	10	400	40
Безбедност и финансиска контрола (заедничка студиска програма со Факултетот за безбедност) - во мирување								

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА	30	200	60	400	35	400	125
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни							
Наставник за одделенска настава	5	200	5	400	5	400	15
Воспитувачи	5	200	5	400	5	400	15
Информатика и техничко образование (заедничка студиска програма со Технички факултет – Битола)	5	200	5	400	5	400	15
Англиски јазик и книжевност	10	200	25	400	5	400	40
Преведување (од македонски на англиски јазик и од англиски јазик на македонски јазик)			15	400	10	400	25
Социјална и рехабилитациона педагогија	5	200	5	400	5	400	15
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ	100	200	70	400	190	400	360
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни							
Криминалистика	40	200	40	400	120	400	200
Безбедност	40	200	20	400	60	400	120
Безбедност и евроатлантски интеграции - во мирување							
Криминологија и криминална политика	20	200	10	400	10	400	40
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - тригодишни							
Безбедност и финансиска контрола (заедничка студиска програма со Факултетот за туризам и угостителство) - во мирување							
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО <i>со дисперзирани студии во Битола и Струга</i>	150	100/200	70	100/400	50	400	270
ТРИГОДИШНИ ПРАВНИ СТУДИИ							
Правни студии – Кичево	30	200	20	400	15	400	65
Правни студии – Битола	80	100	30	100	20	400	130
Правни студии – Струга	40	100	20	100	15	400	75
ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – БИТОЛА	170	200	50	400	40	400	260
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни							
Квалитет и безбедност на храна	50	200	15	400	10	400	75
Преработка на анимални производи	30	200	10	400	5	400	45
Агроменаџмент	50	200	15	400	15	400	80
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - тригодишни							
Фармерско производство	40	200	10	400	10	400	60
ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА	30	200	15	400			45
ИНТЕГРИРАНИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ (ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС) - петгодишни							
Ветеринарна медицина	30	200	15	400			45
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА	110	200	95	400	73	400	278
СТРУЧНИ СТУДИИ - тригодишни							
Општа медицинска сестра	30	200	15	400	15	400	60
Медицинско-лабораториски аналитичар	20	200	20	400	15	400	55
Физиотерапевти	30	200	30	400	15	400	75
Радиолошки технолози	20	200	20	400	8	400	48
Акушерки	10	200	10	400	20	400	40
УНИВЕРЗИТЕТ ВКУПНО:	2040		790		713		3543

* Студиската програма на Технички факултет – Битола, ќе се реализира ако на истата се запишат најмалку 5 студенти. Доколку на студиската програма се запишат помалку од 5 студенти, пријавените кандидати ќе имаат право да се запишат на истата студиска програма на македонски јазик.

II. КРИТЕРИУМИ И УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

1. Право на запишување на прв циклус (додипломски студии) на единиците имаат:

- **Кандидати кои положиле државна или меѓународна матура**
- Кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.
- Ако на Конкурсот за запишување студенти на додипломски студии во првиот уписан рок не се јават доволен број кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, право на упис во вториот и во третиот уписан рок може да имаат и лицата кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење.
- **Кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети и виши школи и кандидати кои паралелно студираат сродни факултети, студиски групи или насоки.**
Овие кандидати се запишуваат со кофинансирање на студиите како редовни или вонредни студенти надвор од вкупната квота според успехот од завршеното средно образование.
Сродноста на завршеното високо или вишо образование, како и сродноста на факултетите, студиските групи или насоки за кандидатите кои сакаат паралелно да студираат две студиски програми, ја утврдуваат и објавуваат единиците на Универзитетот.
- **Кандидати кои целосно или делумно завршиле средно четиригодишно образование во странство.**

2. На прв циклус (додипломски студии) кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата со партиципација на трошоците за студирање и редовни студенти со кофинансирање на студиите.

Кандидатите може да се запишуваат и како вонредни студенти со кофинансирање на трошоците за студирање, доколку тоа го овозможува природата на студиската програма.

Единиците на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола нема да наплаќаат партиципација за:

- студенти без родители;
- инвалиди од прва и втора група;
- воени инвалиди;
- лица растени во домови за напуштени деца.

Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на Република Македонија.

3. Доколку кандидатите не се примени во државната или квотата за кофинансирање на студиската програма на којашто конкурирале, тие можат во истиот уписан рок да се запишат на друга студиска програма на која има слободни места по нивен избор во рамките на истата високообразовна единица.

4. **Основен критериум** за селекција на кандидатите за запишување на прв циклус (додипломски студии) е **успехот постигнат во средното образование**. Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени.

4.1. **За кандидатите кои го завршиле четиригодишното средно образование и положиле државна матура во учебните 2013/14, 2014/15 и 2015/2016 години**

Бодирањето на предметите се врши во согласност со Прилог I.

Општиот успех по сите предмети во средното образование учествува со **60%**, а успехот постигнат на државната матура со **40%** од вкупниот број на поени, којшто може да изнесува најмногу **100** поени.

Бодирањето на успехот од средното образование се врши така што се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа можат да се добијат најмногу 60 поени.

Бодирањето на успехот постигнат на државната матура се врши на следниов начин: екстерните предмети во зависност од постигнатиот успех при нивното полагање ќе се бодираат најмногу со по **10** поени, интерниот предмет во зависност од постигнатиот успех при полагањето најмногу со **6** поени, а проектната задача во зависност од постигнатиот успех најмногу со **4** поени. Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу **40** поени (**30** поени од трите екстерни предмети, **6** поени од интерниот предмет и **4** поени од проектната задача).

Бодирањето на екстерните предмети се врши само на оние екстерни предмети што се наоѓаат на Листата на екстерни предмети, објавени во Прилог I кон Конкурсот. Пресметувањето на поените од положените екстерни предмети се врши така што оценките од екстерните предмети се собираат со вредноста на перцентилниот ранг поделен со 20. Добиените поени од трите екстерни предмети се собираат и по оваа основа може да се добијат најмногу 30 поени.

Бодирањето на интерниот предмет се врши така што оценката што ученикот ја добил за полагање на интерниот предмет се множи со коефициент 1,2 при што може да се освои најмногу 6 поени. Интерниот предмет се бодира само доколку е на Листата на интерни предмети, објавена во Прилог I кон Конкурсот. Доколку ученикот има полагаано повеќе интерни предмети, тогаш се пресметуваат поени за оној интересен предмет што се наоѓа на листата и за којшто ученикот добил највисока оценка.

Оценката што ја добил ученикот за **проектната задача** се множи со коефициент 0,8 и за неа може да се добијат најмногу 4 поени.

4.2. За кандидатите што положиле државна матура пред учебната 2013/14 година

Бодирањето на предметите се врши во согласност со Прилог II.

Општиот успех по сите предмети во средното образование учествува со **60%**, а успехот постигнат на државната матура со **40%** од вкупниот број на поени, којшто може да изнесува најмногу **100** поени.

Бодирањето на успехот од средното образование се врши така што се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со **12**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **60** поени.

Бодирањето на успехот постигнат на државната матура се врши на следниов начин: екстерните предмети во зависност од постигнатиот успех при нивното полагање ќе се бодираат најмногу со по **10** поени, интерните предмети во зависност од постигнатиот успех при нивното полагање најмногу со **8** поени, а проектната задача во зависност од постигнатиот успех најмногу со **4** поени. Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу **40** поени (**20** поени од двата екстерни предмети, **16** поени од двата интерни предмети и **4** поени од проектната задача).

Бодирањето на екстерните предмети се врши само на оние екстерни предмети што се наоѓаат на Листата на екстерни предмети, објавена во Прилог II кон Конкурсот. Пресметувањето на поените од положените екстерни предмети се

врши така што оценките од екстерните предмети се собираат со вредноста на перцентилниот ранг поделен со 20. Добиените поени од двата екстерни предмети се собираат и по оваа основа може да се добијат најмногу 20 поени.

Бодирањето на интерните предмети се врши така што оценките што ученикот ги добил за полагање на интерни предмети се множат со коефициент 1,6 и за секој интерен предмет може да се освојат најмногу 8 поени. Добиените поени за положените интерни предмети се собираат. Интерните предмети се бодираат само доколку се на Листата на интерни предмети, објавена во Прилог II кон Конкурсот. Доколку ученикот има полагано повеќе интерни предмети, тогаш се земаат двата предмети кои се наоѓаат на листата и за коишто ученикот добил највисоки оценки.

Оценката што ја добил ученикот за **проектната задача** се множи со коефициент 0,8 и за неа може да се добијат најмногу 4 поени.

4.3. За кандидатите што положили меѓународна матура општиот успех по сите предмети во средното образование учествува со **60%**, а успехот постигнат на меѓународната матура со **40%** од вкупниот број на поени, којшто може да изнесува најмногу **100** поени.

Бодирањето на успехот од средното образование на кандидатите што положили меѓународна матура се врши така што се собираат сите оценки внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со коефициент, така што производот може да изнесува најмногу **60 поени**.

Бодирањето на успехот постигнат на меѓународната матура се врши на следниов начин: секоја оценка од шесте екстерни предмети кои се полагаат на меѓународната матура се множи со коефициент **1,2**. Вака добиените производи се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу **36** поени. Оценката добиена на матурската тема се множи со коефициент **0,8**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4** поени. Вкупниот успех од меѓународната матура може да донесе најмногу **40** поени.

4.4. За кандидатите кои го завршиле четиригодишното средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/08 година) и не полагале државна матура, **основен услов и критериум за запишување** е општиот среден успех и успехот од 4 предмети: мајчин јазик и странски јазик и 2 предмети определени од единиците како битни за студирањето на таа високообразовна единица. Во вкупниот број поени, средниот успех од средното образование учествува со **60** поени, а средниот успех од **2** предмети битни за студирањето на високообразовната единица и средниот успех од предметите мајчин и странски јазик учествува со **40** поени.

Средниот успех од средното образование се вреднува со собирање на сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценки и вака добиениот среден успех се множи со **12**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **60** поени.

Вреднувањето на успехот од четирите предмети (два предмети битни за студирањето на високообразовната установа и предметите мајчин јазик и странски јазик) се врши на следниов начин:

- се пресметува средна оценка за секој од четирите предмети и добиените средни оценки за секој предмет поодделно се множат со 2. Овие производи се собираат при што, по оваа основа, за секој предмет може да се добијат најмногу 10 поени, односно вкупно најмногу **40 поени**.

Двата предмети битни за студирањето претходно ги утврдува секоја високообразовна единица и ги објавува на огласна табла.

4.5. Кандидатите кои положили училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со

четиригодишно траење, по основ на успехот по сите предмети од средното образование може да добијат најмногу **60** поени, а по основ на положената училишна матура или положениот завршен испит најмногу **20** поени, односно вкупно, најмногу може да добијат **80** поени.

Бодирањето на успехот од средното образование се врши така што се собираат сите оценки внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со коефициент **12**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **60** поени.

Бодирањето на успехот постигнат на училишната матура или на завршниот испит ќе се врши така што задолжителниот и изборниот предмет, во зависност од постигнатиот успех при нивното полагање, ќе се бодираат најмногу со **8** поени, а проектната задача во зависност од постигнатиот успех најмногу со **4** поени. На овој начин максималниот број на поени по овој основ би изнесувал **20** (**8** од задолжителниот предмет, **8** од изборниот предмет и **4** од проектната задача).

Во прилог на Конкурсот се Листите на предмети што се полагаат како екстерни и интерни предмети за кандидати кои положиле државна матура во учебните 2015/16, 2014/15 и 2013/14 година и за кандидати кои положиле државна матура пред 2013/14 година.

Сите единици на Универзитетот се должни да ги истакнат сопствените листи на огласна табла.

5. Начинот на пресметување и вреднување на постигнатиот успех од претходното образование детално се регулираат со **Упатството за реализација на Конкурсот**.

6. На Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на психо-физичките способности на пријавените кандидати за студирање. Оценувањето на кандидатите е елиминаторно.

7. На единиците на коишто се реализираат студиски програми на англиски јазик ќе се спроведе претходна проверка на нивото на познавање на англискиот јазик за пријавените кандидати на овие студиските програми.

8. За реализација на Конкурсот за запишување, наставно-научниот совет, односно наставничкиот совет на единиците на Универзитетот формира **конкурсна комисија**, а на Педагошкиот факултет - Битола и соодветна комисија за постапување во согласност со точката б.

По исклучок, доколку единицата на Универзитетот, од објективни причини, не може да формира Конкурсна комисија, Конкурсната комисија за таа единица ја формира Ректорската управа на Универзитетот.

9. За следење на реализацијата на Конкурсот, Ректорската управа формира **Универзитетска конкурсна комисија**.

Универзитетската конкурсна комисија ја следи реализацијата на Конкурсот на единиците на Универзитетот, се грижи за доследно почитување на одредбите во Конкурсот, дава упатства и мислења во текот на неговото спроведување, укажува на одделни пропусти и грешки на конкурсните комисији на единиците на Универзитетот и слично.

Доколку во текот на реализацијата на Конкурсот, Универзитетската конкурсна комисија утврди дека постојат нарушувања на одредбите од Конкурсот во поглед на бројот на студентите, може да донесе Одлука за поништување на одлуките на конкурсните комисији на единиците на Универзитетот. Единиците

на Универзитетот може да поднесат приговор на Одлуката на Универзитетската конкурсна комисија до Ректорската управа. Одлуката на Ректорската управа по приговорот е конечна.

10. Рангирањето на кандидатите на единиците на Универзитетот го вршат конкурсните комисии на единиците. Конкурсната комисија објавува, на огласната табла на единицата на Универзитетот, **прелиминарна ранг-листа** на пријавените кандидати според поените од средното образование. Кандидатот има право на приговор до Конкурсната комисија во рок од **24** часа од објавувањето на прелиминарната ранг-листа. Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресметувањето на бодовите од средното образование. Конкурсната комисија одлучува по приговорот во рок од 24 часа. Одлуките по приговорите се објавуваат на огласната табла на единиците на Универзитетот. Доколку кандидатот не е задоволен од Одлуката на Конкурсната комисија, во рок од **24** часа по објавувањето на огласната табла, има право да поднесе втор приговор, којшто преку Конкурсната комисија се упатува до Управата на единицата на Универзитетот, а кај единиците кадешто Конкурсната комисија ја формирала Ректорската управа на Универзитетот, вториот приговор преку Конкурсната комисија се упатува до Универзитетската конкурсна комисија. Управата на единицата или Универзитетската конкурсна комисија одлучува по приговорот во рок од 24 часа. Решението на Управата, односно на Универзитетската конкурсна комисија по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на огласната табла на единицата на Универзитетот. По истекот на роковите за поднесување приговори и за нивно решавање, Конкурсната комисија на огласната табла на единицата на Универзитетот објавува **решение за прием на студенти** (конечна ранг-листа), врз основа на што се врши запишување на студенти. Единицата на Универзитетот, истовремено, до Универзитетската комисија, го доставуваат решението на Конкурсната комисија за прием на студенти (конечната ранг-листа).

Селектираните кандидати на претходните психофизички проверки и тестови на Педагошкиот факултет – Битола, како и селектираните кандидати на претходните проверки на знаењето на англиски јазик, имаат право на приговор во рок од 24 часа по објавувањето на резултатите од оценувањето до соодветните комисии.

11. Примените кандидати се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата со партиципација на трошоците за студирање и редовни студенти со кофинансирање на трошоците за студирање.

Доколку редовните студенти запишани во државната квота со партиципација на трошоците за студирање, без оправдани причини не ги исполнат условите утврдени со Законот за високо образование и актите на Универзитетот, ги поднесуваат трошоците за студирање во согласност со истиот Закон, Статутот на Универзитетот и Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.

Студентите во државната квота се запишуваат со плаќање партиципација на трошоците за студирање, секоја студиска година одделно, во текот на целокупното студирање.

Износот на надоместокот се пресметува според средниот курс на Народната банка на РМ и го одредува секоја единица на Универзитетот посебно.

Надоместокот за студирање на студентите е составен дел на овој Конкурс.

Плаќањето надоместок од претходниот став се врши според склучениот Договор со единиците на Универзитетот и истиот може да се плати во две

еднакви рати и тоа едната при запишувањето, а другата пред почетокот на вториот семестар.

12. Бројот на студенти припадници на безбедносните сили и други категории на лица, утврдени со Законот за посебни права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/02, 17/03, 30/04 и 66/07), кои **се запишуваат во посебна квота** на јавните високообразовни установи во состав на Универзитетот (**без поднесување на трошоци за студирање**), може да изнесува **најмногу 10%** од вкупниот број на студенти на ниво на студиска програма.

Правото од претходниот став кандидатите го докажуваат при пријавувањето, со документ (**Уверение**) издадено од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија.

13. Реализацијата на Конкурсот ќе се одвива во **уписни рокови**, со тоа што во првиот уписан рок ќе се запишуваат сите пријавени кандидати кои ги исполнуваат предвидените услови, а доколку останат слободни непополнети места запишувањето ќе се врши во втор и трет уписан рок. **Универзитетот, по потреба, ќе спроведе и дополнителен рок.**

14. Доколку во првиот уписан рок при рангирањето на крајот од листата на примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет) единицата на Универзитетот ги запишува сите вакви кандидати. Ако бројот на ваквите кандидати е поголем од пет, тогаш единиците на Универзитетот, овие кандидати ќе ги рангираат според дополнителни критериуми и тоа: соодветноста на изработената проектна задача при полагањето на државната матура, освоени награди на републички и меѓународни натпревари, добиени сертификати за познавање на странски јазици на повисоко ниво и сл. Овие дополнителни критериуми ги донесуваат факултетите, односно високата стручна школа на Универзитетот.

15. На секоја единица на Универзитетот, од сите студиски програми заедно, еден најдобро рангиран кандидат (со највисок број на поени) во квотата на примените редовни студенти, по завршувањето на првиот уписан рок, ќе биде ослободен од плаќање партиципација за првата година на студии.

Доколку има повеќе кандидати кои се рангирани со ист најголем број поени, единиците на Универзитетот ќе определат дополнителни критериуми за определување на студентот кој ќе се здобие со правото на ослободување од плаќање партиципација за првата година на студии.

16. Ректорската управа донесува посебно **Упатство за реализација на Конкурсот.**

III. ЗАПИШУВАЊЕ ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ

1. На единиците на Универзитетот како **вонредни студенти** можат да се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и имаат засновано работен однос, како и кандидати коишто од оправдани причини не се во можност да се запишат како редовни студенти.

За оправдани причини од претходниот став се сметаат:

- инвалид кој не е во состојба да следи редовна настава
- потешка долготрајна болест

- родител на дете додека трае породилното отсуство.

2. Вонредните студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа.

Вонредните студенти се запишуваат **со кофинансирање на трошоците како и студентите запишани во категоријата со кофинансирање** на студиите од глава **IV** од Конкурсот.

Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот, утврден во глава **I** од Конкурсот, го плаќаат во **две еднакви рати**, и тоа едната при запишувањето, а другата пред почетокот на вториот семестар, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, согласно склучениот Договор со единицата на Универзитетот.

3. При пријавувањето за запишување како вонредни студенти, кандидатите поднесуваат: копија од Образец М1 и М2 заверена на нотар или лекарско уверение за причините назначени во точка 1 став 2 алинеа 1 и 2 (издадено од соодветна здравствена установа) или доказ дека е родител на дете за кое сеуште трае правото на породилно отсуство.

IV. ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИИТЕ

1. На единиците на Универзитетот, како редовни студенти се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти финансирани од државата. Запишувањето на оваа категорија студенти се врши со поднесување писмена изјава од страна на кандидатите дека се согласуваат во текот на целокупното студирање да ги кофинансираат студиите.

2. Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот утврден во глава I од Конкурсот го плаќаат во две еднакви рати и тоа едната при запишувањето, а другата пред почетокот на вториот семестар, во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, согласно склучениот Договор со единиците на Универзитетот.

3. Единицата на Универзитетот објавува ранг-листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување во оваа категорија. Кандидатите кои се согласуваат да се запишат во оваа категорија студенти, поднесуваат изјава во рок од 48 часа по објавувањето на конечната ранг-листа.

Листата на примените кандидати од оваа категорија ја утврдува конкурсната комисија врз основа на ранг-листата и поднесените изјави за согласност за запишување во оваа категорија, и примерок од неа доставува до Ректоратот на Универзитетот.

Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат Договор со единицата на Универзитетот за меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес.

4. На индексите на студентите не смее посебно да се обележува нивната припадност во овие категории.

V. КАНДИДАТИ СО ЗАВРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СТРАНСТВО

а) Странски државјани

1. Странските државјани се пријавуваат во роковите утврдени за сите кандидати и се запишуваат надвор од квотите утврдени со Конкурсот. Бројот на странските државјани - стипендисти на Владата на Република Македонија го утврдува Министерството за образование и наука.

2. За странските државјани што се пријавуваат за студирање на Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности за студирање на овој факултет.

3. При пријавувањето, кандидатите наведуваат на која единица на Универзитетот сакаат да студираат, дали се стипендисти на Владата на РМ или самостојно ги поднесуваат трошоците на студирањето. Со пријавата поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование или копија од потврдата издадена од Министерството за образование и наука за започнување на постапката за нострификација, заверен превод на изводот од матичната книга на родените, копија од патна исправа, уверение за здравствената состојба издадено од соодветна здравствена станица, како и потврда за направен ХИВ тест и тест за хепатит Ц.

4. При пријавувањето кандидатите поднесуваат сертификат за познавање на македонскиот јазик издаден од Педагошки факултет – Битола.

За кандидатите кои го познаваат македонскиот јазик, а не поседуваат сертификат за познавање македонски јазик издаден од Педагошкиот факултет – Битола или поседуваат потврда за познавање македонски јазик издадена од други институции, се врши претходна проверка на нивото на познавање на македонскиот јазик на Педагошкиот факултет – Битола.

5. За кандидатите кои не го познаваат македонскиот јазик, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола организира подготвителна настава за изучување на македонскиот јазик на Педагошкиот факултет – Битола.

Подготвителната настава се организира во траење од еден или два семестри според програма наменета за изучување македонски јазик како странски.

Во текот на подготвителната настава се врши континуирана проверка на знаењето на кандидатите.

По успешното завршување на подготвителната настава и полагањето на завршниот испит, кандидатите добиваат сертификат за познавање на македонскиот јазик од Педагошкиот факултет – Битола и стекнуваат право за запишување во наредната академска година.

6. Школарината за странските државјани за академската 2016/2017 изнесува **1000 Евра, освен за Факултетот за туризам и угостителство - Охрид каде школарината за странските државјани** за академската 2016/2017 изнесува **800 Евра**. Предвидениот износ странските државјани го плаќаат за секоја студиска година. Во оваа категорија студенти спаѓаат и студентите, странски државјани, чии родители или самите тие работаат во дипломатските претставништва во Република Македонија. Овие кандидати може да се запишуваат без плаќање школарина, доколку Министерството за образование и наука ги поднесува трошоците за нивното студирање.

Странските државјани кои се запишуваат на начин утврден во точка **1** и **3** од глава **V** го задржуваат истиот статус до дипломирањето.

Кандидатите **странски државјани се пријавуваат во Ректоратот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола**, во роковите утврдени со Конкурсот.

б) Иселеници и државјани на РМ со завршено целокупно средно образование и со дел од средното образование во странство

1. Кандидатите чии родители се наши иселеници и кандидатите државјани на РМ, кои целокупното или дел од средното образование го завршиле во странство, се запишуваат надвор од редовните конкурсни квоти (на Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности за студирање на овој факултет).

Во оваа квота можат да се запишат **најмногу до 10% од бројот на редовните студенти.**

Во рамките на оваа посебна квота, кандидатите кои освоиле бодови најмалку како и последниот примен кандидат со партиципација (државна квота) на соодветната единица, студиска група или насока, исто се запишуваат со плаќање на износот на партиципација за трошоците на студирање определен во глава **I**.

Кандидатите кои ќе освојат помалку поени од последниот примен кандидат со партиципација (државна квота) на соодветната единица, студиска група или насока, ќе се запишат со плаќање на надоместокот за кофинансирање на трошоците за студирање. Надоместокот за студирање на оваа категорија студенти, во зависност од единицата на Универзитетот, односно видот на студиите за една академска година изнесува како и за кандидатите од глава **IV**.

Кандидатите од точка 1, со пријавата, поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование, како и нострифицирани свидетелства за сите класови од средното образование завршени во странство или копија од потврдата издадена од Министерството за образование и наука за започнување на постапката за нострификација на дипломата и свидетелствата од средно образование.

2. Кандидатите државјани на РМ кои дел од средното образование завршиле во странство и кандидатите со завршена меѓународна матура, се запишуваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено средно образование во Република Македонија, со тоа што покрај другите документи поднесуваат нострифицирани свидетелства за делот од средното образование завршен во странство односно завршената меѓународна матура или копија од потврдата издадена од Министерството за образование и наука за започнување на постапката за нострификација на свидетелствата за тој дел од средното образование.

Кандидатите од првиот став се запишуваат надвор од редовните конкурсни квоти (на Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности за студирање на овој факултет).

Во оваа квота можат да се запишат **најмногу до 10% од бројот на редовните студенти.**

Во рамките на оваа посебна квота, кандидатите кои освоиле бодови најмалку како и последниот примен кандидат со партиципација (државна квота) на соодветната единица, студиска група или насока, исто се запишуваат со плаќање на износот на партиципација за трошоците на студирање определен во глава **I**.

Кандидатите кои ќе освојат помалку поени од последниот примен кандидат со партиципација (државна квота) на соодветната единица, студиска група или насока, ќе се запишат со плаќање на надоместокот за кофинансирање.

Надоместокот за студирање на оваа категорија студенти, во зависност од единицата на Универзитетот, односно видот на студиите за една академска година изнесува како и за кандидатите од глава IV.

Кандидатите **иселеници и државјани на РМ со завршено целокупно средно образование во странство**, кандидатите **државјани на РМ со завршен дел од средното образование во странство** и кандидатите со завршена меѓународна матура се пријавуваат во Ректоратот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, во роковите утврдени со Конкурсот.

VI. ДОПОЛНИТЕЛНИ КВОТИ УТВРДЕНИ ОД ВЛАДАТА НА РМ ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ПРИПАДНИЦИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(Одлука за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија во прва година – прв циклус студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2016/2017 година, бр. 42-4319/1 од 07.06.2016 година, „Службен Весник на РМ“ бр. 110 од 09.06.2016 година).

1. За обезбедување правична и соодветна застапеност на студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, високообразовните установи во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола во академската 2016/2017 година, дополнително ќе се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број да не е повисок од 10% од вкупниот број студенти кои се запишуваат во прва година – прв циклус студии на ниво на единица. При тоа, во рамките на овој процент, соодветно да бидат застапени припадниците на сите заедници до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на Република Македонија.

2. На високообразовните установи во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола каде постојат студиски програми кои се застапени и на Универзитетот во Тетово, припадниците на албанската заедница ќе се запишуваат само во редовните квоти.

Процентот на студентите припадници на овие заедници заедно во државната и во дополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на соодветната заедница во вкупното население на Република Македонија.

VII. По потреба ќе следи Дополнување на Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола во академската 2016/2017 година

VIII. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ

Роковите за претходна проверка на знаењата на Педагошки факултет во Битола ги определува факултетот.

Пријавувањето и запишувањето на кандидатите во првиот, вториот и третиот уписан рок на сите единици на Универзитетот, се врши во следниве термини:

	Прв уписен рок	Втор уписен рок	Трет уписен рок
Пријавување на кандидатите	15,16 и 17.08.2016	01 и 02.09.2016	14.09.2016
Претходна проверка на знаењата на англиски јазик*	19.08.2016	05.09.2016	15.09.2016
Објавување прелиминарна ранг-листа	22.08.2016	05.09.2016	15.09.2016
Објавување решение за прием на кандидатите	24.08.2016	07.09.2016	19.09.2016
Запишување на кандидатите	25 и 26.08.2016	12 и 13.09.2016	20.09.2016

***За кандидатите кои се пријавуваат на студиски програми коишто се реализираат на англиски јазик.**

Универзитетот, по потреба, ќе спроведе и дополнителен уписен рок.

VIII. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ

При **пријавувањето** за запишување на единиците на Универзитетот, кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

1. Пријава за запишување
2. Оригинални свидетелства од сите класови
3. Оригинално свидетелство за завршено средно образование
4. Документ-диплома за положена државна матура или за положена училишна матура или за положен завршен испит
5. Извод од матичната книга на родените
6. Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
7. Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат освен горните и документите назначени во глава III, точка 3
8. Кандидатите кои конкурираат за запишување со завршено сродно високо или вишо образование поднесуваат и соодветно уверение или диплома, а кандидатите во категоријата за паралелно студирање поднесуваат и соодветно уверение за статус на студент на сроден факултет, студиска група или насока
9. Кандидатите кои конкурираат како странски државјани ги поднесуваат освен горните и документите назначени во глава V, точка 3 и 4
10. Потврда за уплатени **300 денари** на жиро сметка на факултетот – високата школа за манипулативни трошоци

Напомена: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите пред пријавувањето, да направат преписи од документите за своите потреби.

При **запишувањето во прва година на прв циклус судии**, примените кандидати поднесуваат:

1. индекс и студентска легитимација
2. три фотографии (2 – 3,5x4,5см. и 1 - 2x3см.)
3. пријавни листови
4. Потврда за уплатени **200 денари** наменски средства за културно-уметнички потреби на студентите, банка НБРМ на трезорска сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678867, ЕДБ: 4002979132007, Приходно konto 723012, програма 42

5. Потврда за уплатени **300** денари за студентски гласила и за други потреби на студентите во наставно-образовниот процес, банка НБРМ на трезорска сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678848, ЕДБ: 4002979132007, Приходно konto 723012, програма 42

6. Потврда за уплатени **1000 денари** за функционирање и развој на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, банка - НБРМ на трезорска сметка: 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678852, ЕДБ: 4002979132007, Приходно konto: 723012 Програма 42

7. Потврда за уплатени средства за партиципација или за кофинансирање на жиро сметката на соодветната единица на Универзитетот.

ПРИЛОГ I - Листа на екстерни и интерни предмети

(за кандидати кои положиле државна матура во учебните 2013/14, 2014/15 и 2015/2016 години)

ПРИЛОГ II - Листа на екстерни и интерни предмети

(за кандидати кои положиле државна матура пред учебната 2013/14 година)

<p style="text-align: center;">Конкурсот е објавен на интернет страницата: http://www.uklo.edu.mk</p>
--

ПРИЛОГ I
ЛИСТА НА ЕКСТЕРНИ И ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ДРЖАВНАТА МАТУРА
ОПРЕДЕЛЕНИ ОД ЕДИНИЦИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
(за кандидати кои положиле државна матура во учебните 2013/14, 2014/15 и 2015/2016 години)

ЕДИНИЦА	СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	ЕКСТЕРНИ ПРЕДМЕТИ	ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ
Економски факултет - Прилеп		<p>1. Македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература</p> <p>2. Математика/Странски јазик</p> <p>3. за гимназии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Филозофија <p>за стручни училишта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Бизнес <hr/> <p><i>*ако кандидатот не го избрал предметот како втор екстерен предмет</i></p>	<p>(за гимназии)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Географија 2. Филозофија 3. Социологија 4. Историја 5. Информатика 6. Македонски јазик и литература за учениците кои наставата ја следат на албански или турски јазик (избор на еден предмет) <p>(стручни училишта)</p> <p>Еден стручен предмет по избор од листата на стручни предмети за економско-правна и трговска струка или еден стручен предмет по избор од листата на останатите средни стручни училишта</p>
Факултет за биотехнички науки - Битола		<p>1. Македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература</p> <p>2. Математика/Странски јазик</p> <p>3. за гимназии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Филозофија <p>за стручни училишта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Бизнес <hr/> <p><i>*ако кандидатот не го избрал предметот како втор екстерен предмет</i></p>	<p>(за гимназии)</p> <p>1 општообразовен предмет од понудената листа на наставни предмети за гимназиско образование</p> <p>(за средно стручно)</p> <p>1 стручен наставен предмет од понудената листа на наставни предмети за средно стручно образование според образовниот профил на кандидатот</p>
Технички факултет - Битола		<p>1. Македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература</p> <p>2. Математика/Странски јазик</p> <p>3. за гимназии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија 	<p>(за гимназии)</p> <p>Еден (1) општообразовен предмет од природно-математичка област по избор на кандидатот</p> <p>(за стручни училишта)</p> <p>Еден (1) стручен предмет по избор од листата на стручни предмети за техничка струка или еден (1) стручен предмет по</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Физика - Биологија - Историја - Филозофија <p>за стручни училишта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Бизнис <hr/> <p><i>*ако кандидатот не го избрал предметот како втор екстерен предмет</i></p>	избор од листата на останатите средни стручни училишта
Педагошки факултет - Битола	Наставник за одделенска настава	<ol style="list-style-type: none"> 1. Македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература 2. Математика/Странски јазик 3. за гимназии: <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Филозофија <p>за стручни училишта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Бизнис <hr/> <p><i>*ако кандидатот не го избрал предметот како втор екстерен предмет</i></p>	<p>(за гимназии)</p> <p>По избор на кандидатот еден (1) општообразовен предмет</p> <p>Проектна задача по предмет по избор на кандидатот</p> <p>(за средно стручно)</p> <p>По избор на кандидатот еден (1) стручен наставен предмет</p> <p>Проектна задача по предмет по избор на кандидатот</p>
	Воспитувачи		
	Социјална и рехабилитациона педагогија		
	Англиски јазик и книжевност	<ol style="list-style-type: none"> 1. Македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература 2. Математика/Странски јазик 3. за гимназии: <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Филозофија <p>за стручни училишта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Бизнис <hr/> <p><i>*ако кандидатот не го избрал предметот како втор екстерен предмет</i></p>	
Преведување (од македонски на англиски јазик и од англиски јазик на македонски јазик)			

	Информатика и техничко образование	<ol style="list-style-type: none"> 1. Македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература 2. Математика/Странски јазик 3. за гимназии: <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Филозофија <p>за стручни училишта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Бизнис <hr/> <p><i>*ако кандидатот не го избрал предметот како втор екстерен предмет</i></p>	<p>(за гимназии)</p> <p>По избор на кандидатот еден (1) општообразовен предмет од природно-математичката област</p> <p>Проектна задача по предмет по избор на кандидатот</p> <p>(за средно стручно)</p> <p>Еден (1) стручен предмет според образовниот профил на кандидатот</p> <p>Проектна задача по предмет по избор на кандидатот</p>
Факултет за туризам и угостителство - Охрид		<ol style="list-style-type: none"> 1. Македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература 2. Математика/Странски јазик 3. за гимназии: <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Филозофија <p>за стручни училишта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Бизнис <hr/> <p><i>*ако кандидатот не го избрал предметот како втор екстерен предмет</i></p>	<p>(за гимназии)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Географија 2. Социологија 3. Историја 4. Хемија 5. Информатика 6. Филозофија <p>(за средно стручно)</p> <p>а) Општообразовни предмети</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Историја 2. Право 3. Деловно работење 4. Сметководство 5. Агенциско работење 6. Хотелско работење
Факултет за безбедност - Скопје		<ol style="list-style-type: none"> 1. Македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература 2. Математика/Странски јазик 3. за гимназии: <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Филозофија <p>за стручни училишта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* 	<p>(за гимназии)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Социологија 2. Историја 3. Филозофија 4. Други предмети од областа на општествените науки <p>(за средно стручно)</p> <p>Еден (1) општообразовен наставен предмет од понудената листа на наставни предмети</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Бизнес <hr/> <p><i>*ако кандидатот не го избрал предметот како втор екстерен предмет</i></p>	
Правен факултет - Кичево		<ol style="list-style-type: none"> 1. Македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература 2. Математика/Странски јазик 3. за гимназии: <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Филозофија <p><i>за стручни училишта:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Бизнес <hr/> <p><i>*ако кандидатот не го избрал предметот како втор екстерен предмет</i></p>	<p>(за гимназии)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Социологија 2. Историја 3. Филозофија 4. Класични јазици <p>(за средно стручно)</p> <p>Еден стручен предмет по избор на кандидатот според образовниот профил</p>
Технолошко- технички факултет – Велес		<ol style="list-style-type: none"> 1. Македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература 2. Математика/Странски јазик 3. за гимназии: <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Филозофија <p><i>за стручни училишта:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Бизнес <hr/> <p><i>*ако кандидатот не го избрал предметот како втор екстерен предмет</i></p>	<p>(за гимназии)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Биологија 2. Хемија 3. Физика 4. Информатика <p>(за средни стручни)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Биологија 2. Хемија 3. Физика 4. Информатика <p>или еден (1) стручен предмет според образовниот профил на кандидатот</p>
Висока медицинска школа - Битола		<ol style="list-style-type: none"> 1. Македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература 2. Математика / Странски јазик 	<p>(за гимназии)</p> <p>Наставен предмет од листата на општообразовни предмети</p> <p>(за средно стручно)</p> <p>Наставен предмет од листата на стручни</p>

		<p>3. за гимназии: избор од</p> <ul style="list-style-type: none"> - Биологија - Хемија - Физика - Филозофија <p>за средно стручно: избор од</p> <ul style="list-style-type: none"> - Биологија - Физика - Историја 	<p>наставни премети од полето на фундаментална и клиничка медицина, здравствена нега и јавно здравство</p>
<p>Ветеринарен факултет - Битола</p>		<p>1. Македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература</p> <p>2. Математика/Странски јазик</p> <p>3. за гимназии: - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Биологија - Историја - Филозофија</p> <p>за стручни училишта: - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Историја - Бизнис</p> <hr/> <p><i>*ако кандидатот не го избрал предметот како втор екстерен предмет</i></p>	<p>(за гимназии) 1. Биологија 2. Хемија 3. Физика</p> <p>(за средно стручно) 1. Анатомија со физиологија на домашните животни 2. Микробиологија (со заразни болести, патологија) 3. Сточарство со исхрана на домашните животни 4. Паразитски и внатрешни болести 5. Сточарско производство 6. Микробиологија 7. Клиничка хемија 8. Аналитичка хемија 9. Прехранбена технологија 10. Храна и исхрана 11. Анализа на храна 12. Технологија на прехранбени производи</p> <p>или еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот</p>
<p>Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола</p>		<p>1. Македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература</p> <p>2. Математика/Странски јазик</p> <p>3. за гимназии: - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија</p> <p>за стручни училишта: - Странски јазик* - Математика* - Хемија - Физика - Биологија - Претприемништво - Бизнис</p> <hr/> <p><i>*ако кандидатот не го избрал предметот како втор екстерен предмет</i></p>	<p>за гимназиско образование: Кој било предмет од областите информатика и компјутерска техника и информатика, математика (ако не е избран како екстерен) или физика (ако не е избран како екстерен)</p> <p>за стручно образование: Кој било предмет од областите информатика и компјутерска техника и информатика, ИКТ претприемништво, математика (ако не е избран како екстерен) или физика (ако не е избран како екстерен)</p>

Листите на екстерни и интерни предмети се дадени врз основа на одлуките на наставно-научните и наставничките совети на единиците, како и врз основа на заклучоците од седниците на Ректорската управа на Универзитетот.

ПРИЛОГ II

**ЛИСТА НА ЕКСТЕРНИ И ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ДРЖАВНАТА МАТУРА
ОПРЕДЕЛЕНИ ОД ЕДИНИЦИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
(за кандидати кои положиле државна матура пред учебната 2013/14 година)**

ПРЕДМЕТНИОТ МАЈЧИН ЈАЗИК Е ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЕКСТЕРЕН ПРЕДМЕТ ЗА СИТЕ КАНДИДАТИ

ЕДИНИЦА	СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	ЕКСТЕРНИ ПРЕДМЕТИ	ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ
Економски факултет - Прилеп		Математика основно ниво / Странски јазик	<p><i>(за гимназии)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Социологија 2. Информатика 3. Математика или странски јазик (оној предмет кој не е избран како екстерен) 4. Географија 5. Филозофија 6. Историја <p>(избор на два предмета)</p> <p><i>(стручни училишта)</i></p> <p>Општообразовни предмети:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Информатика 2. Бизнис 3. Математика или странски јазик (оној предмет кој не е избран како екстерен) 4. Историја <p>(избор на еден предмет)</p> <p>5. Стручни предмети: - еден стручен предмет по избор од листата на стручни предмети за економско-правна и трговска струка или еден стручен предмет по избор од листата на останатите средни стручни училишта</p>
Факултет за биотехнички науки - Битола		Математика основно ниво / Странски јазик	<p><i>(за гимназии)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Биологија 2. Хемија 3. Физика 4. Информатика 5. Математика / Странски јазик (оној предмет кој не е избран како екстерен) <p><i>(за средно стручно)</i></p> <p>1 општообразовен предмет + 1 стручен предмет според образовниот профил на кандидатот</p>
Технички факултет - Битола		Математика основно ниво / Странски јазик	<p><i>(за гимназии)</i></p> <p>Два општообразовни предмети од природно-математичка област, по избор на кандидатот</p> <p><i>(за средно стручно)</i></p> <p>1 општообразовен предмет од природно-математичка област и 1 стручен предмет според образовниот профил на кандидатот</p>

Педагошки факултет - Битола	Наставник	Математика основно ниво / Странски јазик	(за гимназии) По избор на кандидатот 2 (два) општообразовни предмети
	Социјална и рехабилитациона педагогија		(за средно стручно) 1 општообразовен и 1 стручен предмет
	Воспитувачи	Математика основно ниво / Странски јазик	(за гимназии) Уметност и по избор на кандидатот еден општообразовен предмет
	Англиски јазик и книжевност	Математика основно ниво / Странски јазик	(за средно стручно) 1 општообразовен и 1 стручен предмет
	Преведување (од македонски на англиски јазик и од англиски јазик на македонски јазик)		(за гимназии) По избор на кандидатот два општообразовни предмети
	Информатика и техничко образование	Математика основно ниво / Странски јазик	(за средно стручно) 1 општообразовен и 1 стручен предмет
Факултет за туризам и угостителство - Охрид		Математика основно ниво / Странски јазик	(за гимназии) 1. Математика 2. Странски јазик 3. Географија 4. Социологија 5. Историја 6. Хемија 7. Информатика 8. Филозофија
			(за средно стручно) а) Општообразовни предмети 1. Математика 2. Странски јазик 3. Историја 4. Бизнес 5. Хемија 6. Информатика б) Стручни предмети 1. Економија 2. Право 3. Деловно работење 4. Сметководство 5. Агенциско работење 6. Хотелско работење
Факултет за безбедност - Скопје		Математика основно ниво / Странски јазик	(за гимназии) 1. Социологија 2. Историја 3. Филозофија 4. Други предмети од областа на општествените науки
			(за средно стручно) Еден општообразовен предмет и Основи на правото или избор од листата на стручни предмети според образовниот профил на кандидатот

<p>Правен факултет - Кичево</p>		<p>Математика основно ниво / Странски јазик</p>	<p>(за гимназии)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Социологија 2. Историја 3. Филозофија 4. Класични јазици <p>(за средно стручно)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Историја 2. Еден стручен предмет по избор на кандидатот според образовниот профил
<p>Технолошко-технички факултет - Велес</p>		<p>Математика основно ниво / Странски јазик</p>	<p>(за гимназии)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Биологија 2. Хемија 3. Физика 4. Информатика 5. Математика / Странски јазик (оној предмет кој не е избран како екстерен) <p>(за средни стручни)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Биологија 2. Хемија 3. Физика 4. Информатика <p>+ 1 стручен предмет според образовниот профил на кандидатот</p>
<p>Висока медицинска школа - Битола</p>		<p>Математика основно ниво / Странски јазик</p>	<p>(за гимназии)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Биологија 2. Хемија 3. Физика <p>(за средно стручно)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Биологија / Хемија / Физика <p>+ 1 стручен предмет според образовниот профил на кандидатот</p>
<p>Ветеринарен факултет - Битола</p>		<p>Математика основно ниво / Странски јазик</p>	<p>(за гимназии)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Биологија 2. Хемија 3. Физика 4. Информатика 5. Математика / Странски јазик (оној предмет кој не е избран како екстерен) 6. Класични јазици <p>(за средно стручно)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Биологија 2. Хемија 3. Физика 4. Математика 5. Странски јазик 6. Информатика или бизнис <p>+ еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот</p>
<p>Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола</p>		<p>Математика основно ниво / странски јазик</p>	<p>(за гимназии)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Информатика 2. Математика или странски јазик (оној кој не е избран како екстерен) 3. Физика <p>(стручни училишта)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Математика или странски јазик (оној кој не е избран како екстерен) 2. Кој било предмет од областите информатика и компјутерска техника и информатика, ИКТ претприемништво и физика

Листите на екстерни и интерни предмети се дадени врз основа на одлуките на наставно-научните и наставничките совети на единиците, како и врз основа на заклучоците од седниците на Ректорската управа на Универзитетот.